



[Македонија](#)
[Спорт](#)
[Свет](#)
[Забава](#)
[Култура](#)
[Кујна](#)
[Фото](#)
[58НОВИ / 24h](#)
[Контакт](#)

[Црна хроника](#)
[Колумни](#)
[Автомобилизам](#)
[Видео](#)

НОВО РЕШЕНИЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
БИЗНИС КРЕДИТ 12-КА!

- Флексибилна отплата до 12 години
- Грејс период до 12 месеци
- Уникатен бизнис Е-пакет за електронско банкарство

УНИ Банка
 Твојата Банка

SKOPJE CITY MALL
 POLLEOSPORT.MK

ПАРТИЗАНСКА

POLEOSport
 BOOST YOUR BEST

ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ: Не смее да се дозволи закон за државно рекламирање во медиумите

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Советот за етика во медиумите (СЕММ) уште еднаш силно го истакнуваат своето спротивставување на евентуалните измени на членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со кои би било дозволено рекламирање на јавни институции во медиумите.



ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ сметаат дека е недозволливо состојбата во медиумската индустрија да биде вратена на нивото од пред четири години кога со државни средства, на нетранспарентен начин беа плаќани астрономски суми во медиумите без никакви критериуми. Таа пракса на која се противевме беше оценета како лош пример за државен поткуп на медиумите и придонесе за влошување на состојбата во медиумите и зголемување на пристрасноста во нивното известување, се наведува во заедничкото соопштение.

Како што соопштија, оваа реакција на четирите организации следи по вчерашната најава на премиерот Зоран Заев дека „во скоро време ќе биде даден предлог од МИОА за укинување на членот 102, односно негова промена за да може да ги помогне медиумите преку остварување договори со јавни претпријатија, општини и слично, во делот на нивната транспарентност и спроведување на нивните одлуки како што се седниците на управни одбори, на совети итн.“


– Потсетуваме дека оваа изјава на претседателот на Владата е во спротивност со владините политики, но и со претходните изборни ветувања на СДСМ дека нема да има јавни пари во приватни медиуми кои многу пати и јавно биле повторувани, се истакнува во заедничкото соопштение.

ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ сметаат дека доколку ваквиот предлог биде прифатен нема да донесе никакво подобрување на состојбата во медиумите и слободата на информирање, туку напротив дополнително ќе го поремети и онака ранливиот медиумски пазар и ќе го засили клиентелизмот.

– Да се потсетиме дека парите на граѓаните завршуваат на приватни сметки, но не се трошеа за подобрување на квалитетот на програмата и содржини од јавен интерес, ниту за поголеми плати на медиумските работници, нагласуваат во заедничкото соопштение.

ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ не се против одредена финансиска поддршка за медиумите, чија што основна задача треба да биде штитење на јавниот интерес и на интересот на граѓаните.

– Сепак, сметаме дека таа помош треба да произлезе од претходна јавна дебата и да се води од начелото – „помош за професионалното новинарство“, односно финансиските средства исклучиво да смеат да се користат за проекти од јавен интерес, врз основа на претходни јавни конкурси и за подобрување на социо-економската состојба на новинарите и медиумските работници, наведуваат ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ.



Сподели

Share 0 Tweet

Разно

[Кризата со ковид-19 на жените им донесе губење на...](#)

[Сончево и топло со мала до умерена локална...](#)

[Пак тресееше во Маврово](#)

[Сончево со летни температури и ветровито](#)

[Продолжениот празничен викенд го наполни Охрид](#)

[Квалитетот на пакуваните минерални води прв пат...](#)

Објавено на

15 Декември 2020 - 20:33

Поврзани содржини



[ЗНМ, ССНМ, МИМ и СЕММ: Не ни треба реприза со платените јавни кампањи во медиумите](#)



[Новинарските организации бараат да се поништат тендерите за медиумска кампања](#)




[Наскоро на предлог на Владата во собраниска процедура ќе влезе основањето на фонд за медиуми](#)



[ЗНМ: Утре ќе се вакцинираат новинарите и медиумските работници](#)

[Повеќе](#)



СИНО ЗА ХАРТИЈА



НАЈЧИТАНИ

ПРЕПОРАЧАНИ



[Путин: Писменоста дојде од македонската земја](#)



[Захарова: „Шокантно е што Западот го нарекува инцидентот...](#)



[Министер за здравство на Малта: Постигнавме имунитет на...](#)



[Јотова: Треба да се најде решение со Македонија, но...](#)



[Рашковски купил уште еден систем, налик на свој изум за „...](#)

[Што се чита во комшии?](#)

1.

[Како за две недели се распадна внимателно градениот имици...](#)

2.

[Кансел културата стигна и во Босна](#)

3.

[Кафанска \(пре\)сметка](#)


4.

[Испаднаве во Серија Б? Епа дрикајте се 12 часа со автобус](#)

5.

[80 нешта за Боб Дилан на неговиот 80-ти роденден](#)

Извор: [off.net.mk](#)



КОЛУМНИ

[Крај на илзузите на Израел](#)

Главниот преовладувачки консензус меѓу Израелците, според кој палестинскиот национализам е поразен (и со тоа ставот дека повеќе не е потребно политичко решение за конфликтот), сега е срушен.

[повеќе](#)

[Загрозување на културното наследство](#)

[Ангел Наков](#)

[Македонија – европска депонија?](#)



evnonline.mk

СИТЕ УСЛУГИ НА ЕДНО МЕСТО



Информации

[Маркетинг](#)

[Импресум](#)

[Контакт](#)

Индекс

[Македонија](#)

[Спорт](#)

[Свет](#)

[Забава](#)

[Колумни](#)

[Коментар](#)

[Култура](#)

[Кујна](#)

Пријатели

[Off.net.mk](#)

[Synapse](#)

Контакт

Издавач: Портал пџуз ДОО

Телефони:

- 02 / 3256-696 • 02 / 3256-956
- 078 / 219-341 • 078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реemitување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2020 [МКД.МК](#) Designed and developed by [ТРЕНДОЛЕНА](#) Hosted by [GHOST.MK](#)